

Б А Р А Њ Е

за издавање на гаранција во странство

Од (назив-според регистрација)			
Адреса			
Депонент на:		Број на жиро сметка	
Контакт лице			
Телефон		Факс	

ПОДАТОЦИ ЗА ОСНОВАЧИТЕ И НИВНОТО УЧЕСТВО

Име и презиме на основачите	
Учество во проценти	

ПОДАТОЦИ ЗА УПРАВИТЕЛОТ НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ

Име и презиме		ЕМБГ	
Број на лична карта		Телефон	

УЧЕСТВО НА ОСНОВАЧИТЕ / УПРАВИТЕЛОТ ВО ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА

Назив на правното лице		Учество во проценти	
------------------------	--	---------------------	--

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ГАРАНЦИЈА ВО СТРАНСТВО

Корисник (странски партнер)	
Точен назив и адреса	
Гаранцијата се издава	<input type="checkbox"/> Директно на Корисникот; <input type="checkbox"/> Преку странска банка
	Назив и адреса _____ SWIFT _____
Износ на гаранцијата	
Вид на гаранција	<input type="checkbox"/> Платежна <input type="checkbox"/> Аванси <input type="checkbox"/> Тендерска <input type="checkbox"/> Чинидбена <input type="checkbox"/> _____
Конфирмација од странска банка	<input type="checkbox"/> Потребна <input type="checkbox"/> Не е потребна
Основ (договор, про-фактура, понуда)	
Предмет на аранжманот	
Рок на плаќање на вашата обврска	
Претпоставен датум на испорака	
Рок на важност на гаранцијата	

БАНКАРСКИ ТРОШОЦИ			
* На ТТК БАНКА АД Скопје	за сметка на	<input type="checkbox"/> Корисникот	<input type="checkbox"/> Налогодавачот
* На посредничките банки	за сметка на	<input type="checkbox"/> Корисникот	<input type="checkbox"/> Налогодавачот
* На банката на корисникот	за сметка на	<input type="checkbox"/> Корисникот	<input type="checkbox"/> Налогодавачот
Ако било кој од наведените трошоци се одбиени од Корисникот, овластени сте да не задолжите за нивниот износ.			

Гаранцијата се протестира на писмено барање на корисникот, со презентација на следните документи:		
а) Наплатена фактура		
б) _____товарен лист _____копија за испраќачот, заверен од _____, при _____		
в) Коносман	<input type="checkbox"/> Цел сет	<input type="checkbox"/> Непреносива копија
г) Мултимодален транспортен документ	<input type="checkbox"/> Цел сет	<input type="checkbox"/> Непреносива копија
д) Друго		
ѓ) Друго		

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ КОН БАНКАТА	
Девизи и девизен прилив - износ	
Девизи од книшка	
Денари на депозитна сметка - износ	
Договор за рамковен лимит (хипотека)	
Меница на налогодавачот (со овластување)	
Меница на сопственикот (со овластување)	
Пристапување кон долг од:	
Друго	

Моментално имам пристапено кон долг за:	
За износот на гаранцијата:	<input type="checkbox"/> Нема да се бара намалување по извршените наши плаќања, туку само за износите платени од ТТК БАНКА АД Скопје. <input type="checkbox"/> Ќе се намалува со секое плаќање по гаранција (наше и од банката).

(Место и датум)

(Овластен потписник и печат на Налогодавачот)

ЛИСТА НА ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ГАРАНЦИЈА ВО СТРАНСТВО

- Тековна состојба од Централен Регистар (не постара од 3 месеци)
- ЗП Образец (образец за потписници во име на фирмата)
- Копија од лична карта на управител
- Биланс на состојба и биланс на успех за последните две години пополнето по аналитика
- Заклучен лист за последната година, и за тековната година со последна дата која е прокнижена
- Аналитички конта со датум ист како и заклучните листови:
 - Конта 120/121;
 - Конта 220/221;
 - Конто 262 и 286 (по потреба);
 - Конто 74 (по месеци);
 - Конто 100(по месеци);
 - Состојба на залихи;
- Ревизорски извештај (се однесува за АД и друштва кои според законот се обврзани да изготвуваат ревизорски извештај)
- Акционерска книга и статут за АД
- Потврда за бонитет издаден од депонентна банка
- Докази за сопственост на понуденото обезбедување
- За недвижен имот: имотен лист
- За залог на опрема (фактури, увозни царински декларации)
- Извештај за проценка на вредноста на понуденото обезбедување изготвена од овластен судски проценител
- Дополнителна документација или склучен договор